

Член 3

Со донесувањето на овој правилник престанува да важи Правилникот од времен карактер за изменување и дополнување на Правилникот за содржина и рокови за поднесување извештај за работењето на берза број 03 - 2132/2 од 09.06.2008 година („Службен весник на РМ“ број 75/2008).

Овој Правилник влегува во сила и ќе се применува со денот на објавување во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 03-3398/1 Комисија за хартии од вредност
20 август 2008 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова**, с.р.

2152.

Врз основа на член 190 став 1, а во врска со член 69 и член 184 од аконот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 20.08.2008 година донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНА НА МЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДЕПОЗИТАР НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“ БР. 6/2007)**

Член 1

Со Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржина на месечниот извештај за работењето на депозитар на хартии од вредност (во понатамошниот текст: Правилник) во член 2 од Правилникот за содржина на месечниот извештај за работењето на депозитар на хартии од вредност бројот 10 се заменува со бројот 7.

Член 2

Со Правилникот се менува членот 3 став 1 алинеја 5, и гласи:

5. Остварен вкупен приход по тарифник на депозитар по видови работи кои ги извршува, согласно регистрацијата од Централниот регистар и решението за дозвола за работа на депозитар, издадено од Комисијата и тоа:

5.1. Остварени приходи од услуги на депозитар за учесниците во неговата работа и корисниците на неговите услуги;

5.1.1. Приходи од чланарина за пристап во системот на депозитарот на учесниците во неговата работа и корисниците на неговите услуги;

5.1.2. Приходи од чланарина за пристап во системот на депозитарот од страна на учесниците во неговата работа во посредувањето при трансакции со хартии од вредност и нивно порамнување;

5.1.3. Приходи од годишен надомест на корисниците на услуги на регистрот на хартии од вредност кој се води во нематеријален облик;

5.1.4. Приходи од годишен надомест за водење на сметки на сопствениците на хартии од вредност во системот на депозитарот;

5.1.5. Приходи од надоместоци за извршени услуги од депозитарот по барање на издавачот (корпоративни дејствија) и

5.1.6. Приходи од надоместоци за упис на нова емисија на хартии од вредност.

5.2. Остварени приходи од надомест за посреднички услуги на депозитар во постапка на утврдување и порамнување помеѓу учесниците во работата на депозитар и НБРМ;

5.3. Остварени приходи од надоместоци за извршени услуги на депозитар во постапка на нетрговски преноси на хартии од вредност;

5.4. Остварени приходи од останати услуги што ги врши депозитарот.

Член 3

Со донесувањето на овој правилник престанува да важи Правилникот од времен карактер за изменување и дополнување на содржина на месечниот извештај за работењето на депозитар на хартии од вредност број 03 - 2133/2 од 09.06.2008 година (Службен весник број 75/2008).

Овој Правилник влегува во сила и ќе се применува со денот на објавување во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 03-3399/1 Комисија за хартии од вредност
20 август 2008 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова**, с.р.

2153.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007 и 7/2008), а во врска со член 222 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/2005), Претседателот на Комисијата за хартии од вредност на ден 26.08.2008 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

1. Во целиот текст на Решението на Комисијата за хартии од вредност број 07-2818/3 од 20.08.2008 година во било кој род и број зборот “Трпевски” се заменува со зборот “Трпески”.

2. Овој заклучок произведува правно дејство од денот од кој произведува правно дејство Решението на Комисијата за хартии од вредност број 07-2818/3 од 20.08.2008 година што се исправа.

3. Овој заклучок ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.07-2818/4 Комисија за хартии од вредност
26 август 2008 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова**, с.р.